


ДО:

- Народна Банка на Република Северна Македонија,
- Анита Ангеловски-Бежоска - Гувернер на Народна Банка на Република Северна Македонија,
- Јанче Лековски-Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

Адреса:

бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1,  
1000 Скопје  
Република Северна Македонија

ПРЕДМЕТ: Барање за увид и копии од информации од јавен карактер



Почитувани,

Барам да ми се овозможи пристап, увид, електронски и хартиени копии од целото досие на Еуростандардбанка АД Скопје во стечај. Вклучително со ова барање барам да ги добијам сите документи кои можеби не се дел од досието на Еуростандардбанка АД Скопје, а се однесуваат на ревизии, инспекции, извештаи, одлуки и други акти и документи кои НБРСМ ги направила во врска со работењето на Еуростандардбанка АД Скопје, и одговорните органи и лица во Еуростандардбанка АД Скопје.

Моето барање го засновам на законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и Ве молам да ми овозможите да го задржам правото да го дополнувам ова барање доколку сум пропуштил да побарам некој документ.

Доколку сте во можност Ве молам увидот да ми го овозможите колку што можете побрзо.

Однапред Ви благодарам.

Скопје 21.08.2020 год.

Телефон за контакт

Адреса за контакт: ул. .

Барател,





## НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 25 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 101/19), секретарот на банката, како службено лице за посредување со информации од јавен карактер на 27 октомври 2020 година донесе

### РЕШЕНИЕ

Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од ~~г-н~~ ~~г-н~~ заведено во Народната банка на Република Северна Македонија под број 02-20865/1 од 21.08.2020 година, се ОДБИВА.

### Образложение

На 21 август 2020 година од страна на ~~г-н~~ ~~г-н~~ е доставено Барање за пристап до информации од јавен карактер, со кое барателот бара да му бидат овозможени пристап, увид и електронски и хартиени копии од целото досие на „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај и документи кои се однесуваат на ревизии, инспекции, извештаи, одлуки и други акти и документи кои Народната банка ги направила во врска со работењето на предметната деловна банка.

Имајќи предвид дека бараните информации не се јавни информации, односно истите не се дел од листата на јавни информации Народната банка донела Решение за одбивање на барањето бр.02-20865/3 од 09.09.2020 година.

Барателот незадоволен од ваквото Решение во законскиот рок поднел жалба до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, одлучувајќи по жалбата донела Решение бр. 08-623 од 14.10.2020 година со кое ја уважила жалбата на Барателот, го поништила Решението бр.02-20865/3 од 09.09.2020 година донесено од Народната банка и предметот го вратила на повторно одлучување.

Народната банка постапувајќи по Барањето вратено на повторно одлучување, а при тоа имајќи ги во предвид напатствијата наведени во Решението донесено од Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го утврдила следното:

Согласно со член 25 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имателот на информација со решение може во целост или делумно да го одбие барањето, ако утврди дека бараната информација е информација од членот 6 став 1 од овој закон, односно информација која врз основа на закон претставува класифицирана информација со соодветен степен

**Народна банка на Република Македонија**

бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, 1000 Скопје, Република Македонија

Телефони: 02 3108-108 (Централа); 02 3108-259

Факс: 02 3108-357 (Централа); 02 3108-340

[www.nbrm.gov.mk](http://www.nbrm.gov.mk)



на класификација, имајќи го предвид резултатот од спроведениот тест за штетност.

Народната банка уште при првото разгледување на барањето, утврди дека бараните податоци не претставуваат информации од јавен карактер, туку информации класифицирани со степен: „професионална тајна“ и/или „за интерна употреба“ согласно Правилникот за класифицирање информации Пр. бр.02-15/IV-1/2018 од 23 февруари 2018 година донесен од Советот на Народната банка, со неограничен рок. Напоменуваме дека законскиот основ за носењето на овој правилник произлегува од членот 74 од Законот за Народната банка, каде е наведено дека Советот на Народната банка го утврдува степенот на тајност на информациите кои имаат карактер на класифицирани информации и го утврдува пристапот до документите кои Народната банка ги изработува и чува согласно прописите за пристап и заштита на класифицирани информации.

Оттука, секоја информација која се создава во Народната банка поминува низ специјален претходен тест на штетност и врз основа на истиот се одредува степенот на класификација на информацијата. Така, согласно членот 12 од Правилникот за класифицирање информации, информацијата се класифицира како „професионална тајна“ доколку, како последица од неовластен пристап и/или употреба на истата, Народната банка може да има негативно влијание од најмалку ниво 3 – умерено, согласно со скалата за оценување на влијанието на ризичниот настан пропишана со Упатството за спроведување на Политиката за управување со оперативните ризици на Народната банка на Република Македонија.

Во однос на спомнатата скала за оценување на влијанието на ризичниот настан (во случајов ризичниот настан е обелоденување на информација од доменот на супервизијата на банките), појаснуваме дека всушност станува збор за механизам за спроведување на тестот на штетност. Оваа скала базира на слични меѓународни и европски модели на централни банки, прилагодена за централно банкарско работење. Скалата препознава пет нивоа на штетност

- занемарливо (1);
- мало (2);
- умерено (3);
- високо (4);
- многу високо (5)

Соодветно, направениот тест на штетност за побараните информации од областа на супервизијата го покажува штетното влијание врз јавниот интерес во следниве димензии:

- Остварување на целите и задачите на Народната банка – ниво на штетност високо (4) или многу високо (5);
- Реакција на пазарите предизвикана од Народната банка - ниво на штетност многу високо (5);
- Времетраење на влијанието врз довербата на јавноста – ниво на штетност умерено (3);
- Кредибилитет на изворот на информациите коишто влијаат врз репутацијата - ниво на штетност умерено (3);
- Влијание и обем на покриеноста на медиумите - ниво на штетност високо (4);
- Финансиска вредност на загубата - ниво на штетност многу високо (5).

Во целина, резултатот на спроведениот тест на штетност, кој Народната банка го прави на редовна основа согласно интерните акти, во просек покажува високо ниво на штетност врз јавниот интерес т.е. покажува дека последиците од објавувањето на бараните информации врз јавниот интерес кој се заштитува, се поголеми од јавниот интерес утврден со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер што би се постигнал со објавувањето на информацијата. Потенцираме дека согласно членот 8 од Законот за Народната банка, стабилноста на банкарскиот систем и мерките што се преземаат заради постигнување и одржување на неговата стабилност се од јавен интерес.

Повторно дополнително укажуваме дека согласно членот 74 од Законот за Народната банка, членовите на Советот или вработените во Народната банка освен кога е неопходно заради извршувањето на функција или должност пропишана со овој или друг закон, не смеат да дозволат пристап, да обелоденат или да публикуваат информации кои не се јавни, а кои ги добиле при извршување на задачите и должностите и истите не смеат да ги употребат или да дозволат да бидат употребени за лична корист. По исклучок може да обелоденат вакви податоци доколку:

- 1) за тоа е добиена согласност од лицето на кое се однесува информацијата;
- 2) обелоденувањето е обврска која произлегува од закон, или ако за тоа постои судски налог;
- 3) се даваат на друштвото за ревизија на Народната банка;
- 4) се даваат на регулаторни или супервизорски органи при вршењето на нивните должности за кои се овластени или
- 5) обелоденувањето во постапка пред надлежен орган е во интерес на Народната банка.

Членовите на Советот или вработените во Народната банка при своето работење се должни да ги почитуваат законските прописи кои го уредуваат нејзиното работење во рамки на нејзините надлежностите. За постапување спротивно со овие одредби предвидени се прекршочни одредби во членот 122 и 123 од Законот.

Имајќи го во предвид горенаведеното при повторното постапување по барањето се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Бр. 02-20865/8  
2 ноември 2020 година



**Правна поука:** Незадоволниот учесник има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на ова Решение до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Копие до:  
Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер

